



Универзален Unior hand

Колички

Quality of tools

држачи алат

за алат

for safe work at

поправки one to use

height

Определување

reconfirmed

Количка за хромие

(<https://uniortools.com/mk/product/940H4->


[%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-hercules#1000472](https://uniortools.com/mk/product/940H4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-hercules#1000472))

940H4

Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.

[се согласувам](#)

[Поставки за колачиња](#)



([https://uniortools.com/mk/product/940H4-](https://uniortools.com/mk/product/940H4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)

[https://uniortools.com/mk/product/940H4-](https://uniortools.com/mk/product/940H4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)
Македонски
Количка за алати со комплет во SOS влошки - 1011AEV6



([https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-](https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%2-0#946868)

[https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-](https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%2-0#946868)
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%2-0#946868)

Електричен држач за поправки 2.0 - 1693EL

([https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-](https://uniortools.com/mk/product/1693EL-629760-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%2-0#946868)
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%2-0#946868)

SKU: 629760, Квантитет: 2

Стојалки за поправка

(<https://uniortools.com/mk/category/940468/стојалки-за-поправка>)



([https://uniortools.com/mk/product/1011AEV6-](https://uniortools.com/mk/product/1011AEV6-621756-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)

[621756-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!](https://uniortools.com/mk/product/1011AEV6-621756-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)


Униор Количка за алати со комплет во SOS влошки - 1011AEV6

([https://uniortools.com/mk/product/1011AEV6-](https://uniortools.com/mk/product/1011AEV6-621756-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!

SKU: 621756, Квантитет: 325

Комплетно сервисно решение

(<https://uniortools.com/mk/category/940363/комплетно-сервисно-решение>)



Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.



([https://uniortools.com/mk/product/940PLUS3-](https://uniortools.com/mk/product/940PLUS3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)

[https://uniortools.com/mk/product/940PLUS3-](https://uniortools.com/mk/product/940PLUS3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!)
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%D0%B2%D0%BE-%D1%95%D0%BE%D1%95-%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8#82!



Македонски Euromotion - 940EM1

([https://uniortools.com/mk/product/940EM1-](https://uniortools.com/mk/product/940EM1-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%DC%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-euromotion#1000468)

[-euromotion#1000468\)](https://uniortools.com/mk/product/940EM1-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%DC%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-euromotion#1000468)

Колички за алат

(<https://uniortools.com/mk/category/940597/колички-за-алат>)



([https://uniortools.com/mk/product/1655EURO17-US-](https://uniortools.com/mk/product/1655EURO17-US-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0-euro17#942055)

[-euro17#942055\)](https://uniortools.com/mk/product/1655EURO17-US-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0-euro17#942055)

Повеќенамески алат за велосипеди EURO17 - 1655EURO17-US

(<https://uniortools.com/mk/product/1655EURO17-US-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0-euro17#942055>)

Повеќенаменски алати

(<https://uniortools.com/mk/category/940477/повеќенаменски-алати>)

Количка за алат EURO PLUS - 940PLUS3

(<https://uniortools.com/mk/product/940PLUS3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%DC%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-euro-plus#1000470>)

Колички за алат

(<https://uniortools.com/mk/category/940597/колички-за-алат>)



(<https://uniortools.com/mk/product/682-2-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%D1%81%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0#15558>)

Извлекувач со три крака - 682/2

(<https://uniortools.com/mk/product/682-2-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%D1%81%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0#15558>)

Извлекувачи со три прилагодливи крака

(<https://uniortools.com/mk/category/940420/извлекувачи-со-три-прилагодливи-крака>)

Вести

[Сите вести \(/mk/press/news-index\)](/mk/press/news-index)

[\(/mk/press/news/2025/third-edition-of-the-competition-for-knowledge\)](/mk/press/news/2025/third-edition-of-the-competition-for-knowledge)

18.6.2025

Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.

completed (</mk/press/news/2025/third-edition-of-the-competition-for-knowledge>)
се согласувам [Поставки за колачиња](#)

For the third year in a row, Unior Hand Tools has successfully held the education and knowledge competition called Competition for Knowledge, which promotes innovation and the strategic linking of technical education with the real needs of industry. This year's challenge also encouraged young people ...



(/mk/shop/cart)



(/mk/press/news/2025/best-small-supplier-award-goes-to-unior-hand-tools)

24.1.2025

Best Small Supplier Award goes to Unior Hand Tools

(/mk/press/news/2025/best-small-supplier-award-goes-to-unior-hand-tools)

For the second time the Best Small Supplier in Maintenance, Repair and Operations (MRO) Award goes to Unior Hand Tools



Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.

8.1.2025

се согласувам

Поставки за колачиња

UNIOR SINTER FACTORY RACING: INSIDE THE TAPE FOR MORE THAN 15 YEARS (/mk/press/news/2025/unior- sinter-factory-racing-inside-the-tape-for- more-than-15-years)



(/mk/shop/cart) 

Founded in 2010, Unior Sinter Factory Racing has grown from its Slovenian grassroots origins into one of the most respected and longest standing racing teams on the global mountain biking scene. With its headquarters in Ljubljana, Slovenia the team played a pivotal role in advancing national mountain ...



(/mk/press/news/2024/november/the-new-
tc-label-configurator)

15.11.2024

THE NEW TC LABEL CONFIGURATOR
(/mk/press/news/2024/november/the-
new-tc-label-configurator)

Во Unior Hand Tools постојано се
стремиме да им овозможиме на
нашите клиенти да ги
персонализираат и да ги креираат
нивните работни средини. За таа цел,

ние веќе го развивме таканаречениот

Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-
3D конфигурактор, кој им овозможува
страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме,
нашите клиенти да дизајнираат и
наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.
постават работилница онлајн,

сепрекувират. Поставки за колачиња



(/mk/shop/cart)



Македонски

[\(/mk/press/news/2024/november/unior-hand-tools-among-the-first-one-to-use-trivalent-chromium\)](/mk/press/news/2024/november/unior-hand-tools-among-the-first-one-to-use-trivalent-chromium)

6.11.2024

Unior hand tools among the first one to use trivalent chromium

[\(/mk/press/news/2024/november/unior-hand-tools-among-the-first-one-to-use-trivalent-chromium\)](/mk/press/news/2024/november/unior-hand-tools-among-the-first-one-to-use-trivalent-chromium)

A thoughtful development that supports our commitment to an ecologically responsible and more user-friendly offer.



[\(/mk/press/news/2024/august/introducing-our-new-range-of-tool-carriages\)](/mk/press/news/2024/august/introducing-our-new-range-of-tool-carriages)

21.8.2024

Introducing our new range of tool carriages!

[\(/mk/press/news/2024/august/introducing-our-new-range-of-tool-carriages\)](/mk/press/news/2024/august/introducing-our-new-range-of-tool-carriages)

Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме според вашите потреби, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете детал, се согласуваат со употребата на нашите колачиња.

drawers.

[се согласувам](#)

[Поставки за колачиња](#)



Оваа веб-страница користи колачиња. Ние користиме колачиња за да ја следиме нашата веб-страница и да ја прилагодиме соодветно, со цел да го подобриме вашето искуство. Ве молиме, наведете дали се согласувате со употребата на нашите колачиња.

[се согласувам](#)

[Поставки за колачиња](#)